

LESSON 5

WORDS FROM PAGE 32 FROM THE LISTENING EXERCISE 1.1

The bellow mentioned nouns are in alphabetical order.

а-аn

блиску-near

во-in

да-yes

до-to

добро-well

живеам-I live *живее is the base verb

живееме-we live

живеете-you guys live or you live formally

зборувам-I speak *зборува is the base verb

зборувате-you all speak or you speak but in a formal way

историја-history

јас-I

каде-where

македонски-Macedonian

мал-small masculine adjective

многу-a lot, very

не-don't, not, no

ние-we

но-but

па-well

пазарот-the market *пазар is the singular indefinite noun

работам-I am working or I work *работи is the base verb

работите-you guys are working or you are working formally

стан-apartment

студирам-I am studying or I study *студира is the base verb

тогаш-then

што-what

Answers to the questions that are in exercise 1.1 on page 32

1. Да
2. Не
3. Историја
4. Во Карпош, во Скопје
5. Во Карпош, во Скопје

FLASHCARDS WITH WORDS FROM PAGE 32 FROM THE EXERCISES 1.2, 1.3 AND 1.4

МАКЕДОНСКИ ЗБОРОВИ (MACEDONIAN WORDS) ПРЕВОД НА АНГЛИСКИ (ENGLISH TRANSLATION)

АВТОБУС

BUS

ВЕЛОСИПЕД

BIKE

ВОЗ

TRAIN

КОЛА

CAR

ПЕШКИ

ON FOOT

АНГЛИСКИ

ENGLISH

БЛИСКУ

CLOSE TO EACH OTHER

NEAR BY

БОЛНИЦА

HOSPITAL

ГЛЕДАМ

I WATCH

ТЕЛЕВИЗИЈА

TV

ШТО ПРАВИШ?

WHAT ARE YOU DOING?

ЧИТАМ

I AM READING

ГОЛЕМ

BIG

КОЕ ОДДЕЛЕНИЕ СИ?

WHAT GRADE ARE YOU IN?

ТРЕТО

THIRD

ВТОРО

SECOND

ДАЛЕКУ

FAR AWAY

КАДЕ ЖИВЕЕШ?

WHERE DO YOU LIVE?

ЖИВЕАМ

I LIVE

ВО

IN

КОЛКУ ГОДИНИ ИМАШ?

HOW OLD ARE YOU?

ОСУМ

EIGHT

ДЕВЕТ

NINE

ИЗЛЕГУВАМ

I GO OUT

ЈАС

I

КИНО

MOVIE THEATER

КУЌА

HOUSE

ЛЕКАРКА

FEMALE DOCTOR

ШТО РАБОТИШ?

WHAT DO YOU DO FOR LIVING?

МИНУТИ

MINUTES

НАВЕЧЕР

IN THE EVENING

НА ИНТЕРНЕТ

ONLINE

ЈАС ОДАМ

I AM GOING

КАДЕ ОДИШ?

WHERE ARE YOU GOING?

РАБОТАМ

I WORK

КАКО

AS

CO

WITH

ПРИЈАТЕЛИ

FRIENDS

СТАН

APARATMENT

УЧАМ

I AM STUDYING

КАДЕ

WHERE

ШТО

WHAT

ЈАС СТИГНУВАМ

I ARRIVE

ДАЛИ ИМАШ БРАТ?

DO YOU HAVE A BROTHER?

ДАЛИ ИМАШ СЕСТРА?

DO YOU HAVE A SISTER?

ДА

YES

НЕ

NO

Answers to exercise 1.3 on page 32

Борис живее во куќа во Влае.

Лидија живее во Центар, во стан.

Борис работи во Телевизија.

Лидија работи во болница.

Борис работи далеку.

Лидија работи блиску.

Борис оди на работа со кола.

Лидија оди на работа пешки.

Борис навечер учи англиски и чита на интернет.

FLASHCARDS WITH WORDS FROM PAGE 33 FROM THE EXERCISES 2.1, 2.2 AND 2.3

МАКЕДОНСКИ ЗБОРОВИ (MACEDONIAN WORDS) ПРЕВОД НА АНГЛИСКИ (ENGLISH TRANSLATION)

ПОНЕДЕЛНИК

MONDAY

ВТОРНИК

TUESDAY

СРЕДА

WEDNESDAY

ЧЕТВРТОК

THURSDAY

ПЕТОК

FRIDAY

САБОТА

SATURDAY

НЕДЕЛА

SUNDAY

ОДАМ

I GO

НА

TO

ШКОЛО

SCHOOL

КОГА

WHEN

ОДИШ

YOU GO

НЕ ОДАМ

I DON'T GO

МАМА НЕ ОДИ

MOM DOESN'T GO

ТАТО НЕ ОДИ

DAD DOESN'T GO

РАБОТА

WORK

ИМАМ

I HAVE

ИМАШ

YOU HAVE

СОСТАНОК

MEETING

ВО

ON

ПРОФЕСОР

PROFESSOR

УЧИТЕЛ

TEACHER

ВЕЖБАМ

I PRACTICE

ВЕЖБАШ

YOU PRACTICE

КОШАРКА

BASKETBALL

ФУДБАЛ

SOCCER

ПЛИВАЊЕ

SWIMMING

ГИМНАСТИКА

GYMNASTICS

ДАЛИ

A QUESTION WORD

**ЧАС/
ЧАСОВИ**

**CLASS/
CLASSES**

ЗА

FOR

МАКЕДОНСКИ

MACEDONIAN

ИСТОРИЈА

HISTORY

ГЕОГРАФИЈА

GEOGRAPHY

ШПАНСКИ

SPANISH

МАТЕМАТИКА

MATH

АНГЛИСКИ

ENGLISH

ЛИКОВНО

ARTS

ФИЗИЧКО

PHYSICAL EDUCATION

СЕКОЈ ДЕН

EVERY DAY

ИЗЛЕГУВАМ

I GO OUT

ИЗЛЕГУВАШ

YOU GO OUT

СО

WITH

ПРИЈАТЕЛИ, ДРУГАРИ

FRIENDS

ПИЈАМ

I AM DRINKING, I DRINK

КОЛЕГИ

COLLEAGUES

НА ВИКЕНД

ON WEEKEND

КОЈ Е ТВОЈ ОМИЛЕН ПРЕДМЕТ?

**WHAT'S YOUR FAVORITE
SUBJECT?**

Answers to exercise 2.2 on page 33

1. Да
2. Да
3. Да
4. Не
5. Не
6. Не
7. Не
8. Да

FLASHCARDS WITH WORDS FROM PAGE 33 FROM THE EXERCISES 3.1, 3.2 AND 3.3

МАКЕДОНСКИ ЗБОРОВИ (MACEDONIAN WORDS) ПРЕВОД НА АНГЛИСКИ (ENGLISH TRANSLATION)

ДВАЕСЕТ И ЕДЕН

21

ДВАЕСЕТ И ДВА

22

ДВАЕСЕТ И ТРИ

23

ДВАЕСЕТ И ЧЕТИРИ

24

ДВАЕСЕТ И ПЕТ

25

ДВАЕСЕТ И ШЕСТ

26

ДВАЕСЕТ И СЕДУМ

27

ДВАЕСЕТ И ОСУМ

28

ДВАЕСЕТ И ДЕВЕТ

29

ТРИЕСЕТ

30

ТРИЕСЕТ И ЕДЕН

31

ТРИЕСЕТ И ДВА

32

ТРИЕСЕТ И ТРИ

33

ЧЕТИРИЕСЕТ

40

ПЕДЕСЕТ

50

ШЕЕСЕТ

60

СЕДУМДЕСЕТ

70

ОСУМДЕСЕТ

80

ДЕВЕДЕСЕТ

90

СТО

100

СЕДУМНАЕСЕТ И ДВАЕСЕТ

17:20

ДВАНАЕСЕТ И ПЕТНАЕСЕТ

12:15

СЕДУМ И ТРИЕСЕТ И ПЕТ

7:35

ОСУМ И ПЕДЕСЕТ И ПЕТ

8:55

ЕДИНАЕСЕТ И ЧЕТИРИЕСЕТ

11:40

ОСУМНАЕСЕТ И ТРИЕСЕТ

18:30

ДВАЕСЕТ И ТРИ И СЕДУМНАЕСЕТ

23:17

ИЗВИНЕТЕ

EXCUSE ME (FORMAL)

КОЛКУ Е ЧАСОТ

WHAT TIME IS IT

КОЛКУ ЧИНИ ОВА ПЕНКАЛО

**HOW MUCH DOES THIS PEN
COST**

КОЈ

WHICH

АВТОБУС

BUS

ОДИ

GOES

ЗА

TO

АЕРОДРОМ

**AERODROM IS A NAME OF A
NEIGHBERHOOD IN SKOPJE**

**КОЈ АВТОБУС ОДИ ЗА
АЕРОДРОМ**

**WHICH BUS GOES TO
AERODROM**

ΒΡΟJ

NUMBER

ΠΕΤ

5

ΠΕΤΗΑΕCΕΤ

15

ЧЕВЛИ

SHOES

НОСИТЕ

DO YOU WEAR (FORMAL TALK)

КОЈ БРОЈ ЧЕВЛИ НОСИТЕ

**WHICH NUMBER SHOES
DO YOU WEAR OR WHAT
SIZE SHOES DO YOU WEAR
(FREE
TRANSLATION)**

ТРИЕСЕТ И СЕДУМ

37

Е

IS

ВАШАТА

YOUR (FORMAL TALK)

КУЌА

HOUSE

КОЈ БРОЈ Е ВАШАТА КУЌА

**WHICH NUMBER IS YOUR HOUSE
WHAT NUMBER IS YOUR HOUSE
(FREE TRANSLATION)**

ПЕДЕСЕТ И ПЕТ

55

ВАШАТА

YOUR

НАШАТА

OUR

СЕДУМДЕСЕТ И ТРИ

73

**КОЛКУ КИЛОМЕТРИ ИМА ДО
ГОСТИВАР**

**HOW MANY KM ARE TO
GOSTIVAR
(GOSTIVAR IS A TOWN IN
MACEDONIA)**

МИСЛАМ

I THINK

НЕМА ПОВЕЌЕ

NO MORE THAN

ДО ТЕТОВО

**TO TETOVO
(TETOVO IS A TOWN IN
MACEDONIA)**

ОКОЛУ

AROUND

СЕГА

NOW, CURRENTLY

ТОЧНО

EXACTLY

**ЧЕТИРИНАЕСЕТ ЧАСОТ И
ДВАЕСЕТ И ОСУМ**

14:28

МИНУТИ

MINUTES

Answers to exercise 3.2 on page 33

1. Седумнаесет и дваесет
2. Дванаесет и петнаесет
3. Седум и триесет и пет
4. Осум и педесет и пет
5. Единаесет и четириесет
6. Осумнаесет и триесет
7. Дваесет и три и седумнаесет
8. Дваесет и еден и четириесет и пет

Answers to exercise 3.3 on page 33

1. Сто (100)
2. Пет (5) и петнаесет (15)
3. Триесет и седум (37)
4. Педесет и пет (55) и седумдесет и три (73)
5. Шеесет (60) и четириесет (40)
6. Четиринаесет и дваесет и осум (14:28)

Answers to exercise 1 on page 34

1. Марио и Бела живеат во Рим, во стан. Тие се лекари во болница. На работа одат со автобус и стигнуваат за дваесет и пет минути.
2. Маја живее во Скопје, во стан. Таа е програмер во банка. На работа оди со велосипед и стигнува за петнаесет минути.
3. Јас и Илија живееме во Штип, во куќа. Ние сме професори на факултет. На работа одиме пешки и стигнуваме за дваесет минути.

Answers to exercise 2 on page 34

1. А: Каде живееш?
2. А: Дали живееш во центарот?
3. А: Дали живееш во куќа или во стан?
4. А: Што работиш?

5. А: Каде работиш?
6. А: Како одиш на работа?
7. А: Дали е далеку?
8. А: Што правиш навечер?

Answers to exercise 3 on page 34

1. Понеделник
2. Вторник
3. Среда
4. Четврток
5. Петок
6. Сабота
7. Недела

Answers to exercise 4 on page 34

1. Вторник и четврток
2. Среда
3. Понеделник
4. Сабота и недела
5. Петок
6. Од понеделник до петок

Answers to exercise 6 on page 35

1. Чита
2. Учат, имаат
3. Гледам
4. Вежбаме
5. Излегувате
6. Одиш
7. Живееме, одиме
8. Пијам

Answers to exercise 7 on page 35

1. 53
2. 31
3. 85
4. 64
5. 28
6. 96
7. 42
8. 75
9. 110

Answers to exercise 8 on page 35

1. Б-20:35
2. Б-12:40
3. Б-17:50
4. Б-19:30
5. Б-8:15
6. Б-22:00

WORDS FROM PAGE 35 FROM THE EXERCISE 9

The bellow mentioned nouns are in alphabetical order.

Вьетнам-Vietnam

во-in

години-years, година is the singular noun

град-town or city

деца-children, дете is the singular noun

до-to, up to

жени-women or wives, жена is the singular noun

Кина-China

колку-how many

луѓе-people, човек is the singular noun

мажи-men or husband, маж is the singular noun

нема-don't have

проценти-percentages, процент is the singular noun

работа-work

САД-U.S.A.

свет-world

семејства-families, семејство is the singular noun

Answers to exercise 9 on page 35

1. Четириесет и осум (48) проценти
2. Деветнаесет (19) проценти
3. Пеесет и четири (54) проценти
4. Триесет и шест (36) проценти
5. Единаесет (11) проценти
6. Осумдесет и осум (88) проценти

LESSON 6

FLASHCARDS WITH WORDS FROM PAGES 38 AND 39 FROM THE EXERCISES 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5,
1.6, 2, 2.1, 2.2 AND 2.3

МАКЕДОНСКИ ЗБОРОВИ (MACEDONIAN WORDS) ПРЕВОД НА АНГЛИСКИ (ENGLISH TRANSLATION)

ИМАШ

DO YOU HAVE

НЕШТО

SOMETHING

ЗА

FOR

ПИЕЊЕ

DRINKING

ИМАШ НЕШТО ЗА ПИЕЊЕ?

**DO YOU HAVE SOMETHING FOR
DRINKING? LITERAL TRANSLATION
DO YOU HAVE SOMETHING TO
DRINK? - FREE TRANSLATION**

ЈАДЕЊЕ

EATING

ИМАШ НЕШТО ЗА ЈАДЕЊЕ?

**DO YOU HAVE SOMETHING FOR
EATING? LITERAL TRANSLATION
DO YOU HAVE SOMETHING TO
EAT?**

ШПАГЕТИ

SPAGHETTI

ХАМБУРГЕР

HAMBURGER

СЛАДОЛЕД

ICE CREAM

КАФЕ

COFFEE

САКАШ

YOU WANT

ЛИ

A QUESTION WORD LIKE ДАЛИ

СОК

JUICE

САКАШ ЛИ СОК?

DO YOU WANT JUICE?

ВОДА

WATER

ИЛИ

OR

САМО

JUST, ONLY

ЈАС СУМ ЖЕДНА

**I AM THIRSTY
(FOR GIRLS)**

ЈАС СУМ ЖЕДЕН

**I AM THIRSTY
(FOR BOYS)**

ДАЛИ СИ ЖЕДНА?

**ARE YOU THIRSTY?
(FOR GIRLS)**

ДАЛИ СИ ЖЕДЕН?

**ARE YOU THIRSTY?
(FOR BOYS)**

ΜΗΟΓΥ

VERY

ΖΑΠΟΖΗΑΙ ΣΕ

INTRODUCE YOUR SELF

ΚΟΙ Ε ΟΒΑ?

WHO IS THIS?

ОБА Е

THIS IS

МИЛО МИ Е

I AM GLAD TO MEET YOU

МОЖЕ

I CAN HAVE

ЧАЈ

TEA

ЛЕБ

BREAD

СИРЕЊЕ

WHITE CHEESE

КАШКАВАЛ

YELLOW CHEESE

МЛЕКО

MILK

ЈОГУРТ

YOGURT

ОВОШЈЕ

FRUIT

ЖИТАРКИ

CEREALS

ПУТЕР

BUTTER

САЛАМА

SALAMI

ЈАЈЦЕ

EGG

ЏЕМ

JAM

КИФЛА

ROLL

ПОРТОКАЛ

ORANGE

ЈАБОЛКО

APPLE

ДОМАТ

TOMATO

ЃЕВРЕК

BAGEL

**ЈАС ЌЕ ПОЈАДУВАМ
ЈАС ЌЕ ДОРУЧКУВАМ**

I WILL EAT FOR BREAKFAST

**ШТО ЌЕ ПОЈАДУВАШ?
ШТО ЌЕ ДОРУЧКУВАШ?**

**WHAT WILL YOU EAT FOR
BREAKFAST?**

**ТОЈ ЌЕ ПОЈАДУВА/
ТАА ЌЕ ПОЈАДУВА**

**HE WILL EAT FOR BREAKFAST/
SHE WILL EAT FOR BREAKFAST**

Answers to exercise 1.1 on page 38

- 1. Пица-триста (300)**
- 2. Сендвич-сто и педесет (150)**
- 3. Сладолед-сто и дваесет (120)**
- 4. Кафе-осумдесет (80)**
- 5. Чај-седумдесет (70)**
- 6. Кока-кола-шеесет (60)**
- 7. Сок-седумдесет (70)**
- 8. Пиво-деведесет (90)**
- 9. Вода-триесет (30)**

Answers to exercise 1.2 on page 38

Б: осумдесет (80)

Б: сто и шеесет (160)

Б: сто и четириесет (140)

Answers to exercise 1.3 on page 38

1. Да, кафе, чај, кока-кола, сок, пиво и вода
2. Да, пица, сендвич и сладолед
3. Не
4. Не
5. Да
6. Да

Answers to exercise 1.5 on page 38

1. Кафе и вода
2. Сок или кока-кола
3. Кока-кола
4. Сендвич и сок

Answers to exercise 1.6 on page 38

1. Б
2. Г-сакам сендвич
3. Д-да, може
4. А-има пици и сендвичи
5. В-да имаме

Answers to exercise 2.1 on page 39

1. Да и не
2. Да и не
3. Не

4. Да
5. Да
6. Не
7. Да и не
8. Не

Answers to exercise 2.3 on page 39

1. Дамјан појадува леб и путер, сирење, јајце и млеко.
2. Бисера појадува само овошје, јаболко, банана и слично.
3. Виктор појадува бурек и јогурт.

Answers to exercise 2.4 on page 39

Дијалог 1

А: кифлите

А: јогурт

Б: четириесет и пет (45)

Дијалог 2

Б: кашкавал

А: пиво и сок

Б: триста и четириесет (340)

Answers to exercise 2.5 on page 39

1. Еден сендвич со салама и едно кафе се двеста и педесет денари.
2. Два ѓеврека и два јогурта се педесет денари.
3. Две кафиња, едно пиво и две води се триста и деведесет денари.
4. Една пица, еден чај и две пива се четрсто и шеесет денари.
5. Три банани и еден јогурт се седумдесет и пет денари.
6. Еден бурек, една кифла и два јогурта се сто и петнаесет денари.
7. Два сендвича со кашкавал и домот се сто и триесет денари.
8. Една вода и два сока се двеста и дваесет денари.

WORDS FROM PAGE 40 FROM EXERCISE 1a AND 1b

The below mentioned nouns are in alphabetical order

велосипед-bike (masculine)
дете-child (neuter)
ѓеврек-bagel (masculine)
ден-day (masculine)
жена-wife, woman (feminine)
земја-earth, dirt ground (feminine)
јаболко-apple (neuter)
јајце-egg (neuter)
кафе-coffee (neuter)
кино-movie theater (neuter)
кифла-roll (feminine)
Кока Кола-Coca Cola (feminine)
кола-car (feminine)
книга-book (feminine)
куќа-house (feminine)
куче-dog (neuter)
маж-husband, man (masculine)
маче-kitten (neuter)
новинарка-a female reporter (feminine)
пенкало-pen (neuter)
пиво-beer (neuter)
пица-pizza (feminine)
портокал-orange (masculine)
сендвич-sandwich (masculine)
сестра-sister (feminine)
сок-juice (masculine)
стан-apartment (masculine)
јаболко-apple (neuter)
ученик-elementary, middle and high school male student (masculine)
училиште-school (neuter)
цена-price (feminine)
чај-tea (masculine)

час-class, hour (masculine)

Answers to exercise 1a from page 40

еден велосипед (masculine)

еден ѓеврек (masculine)

еден ден (masculine)

еден маж (masculine)

еден портокал (masculine)

еден сендвич (masculine)

еден сок (masculine)

еден стан (masculine)

еден ученик- (masculine)

еден чај (masculine)

еден час-(masculine)

една жена (feminine)

една земја (feminine)

една кифла (feminine)

една Кока Кола (feminine)

една кола (feminine)

една книга (feminine)

една куќа (feminine)

една новинарка (feminine)

една пица (feminine)

една сестра (feminine)

една цена (feminine)

едно дете (neuter)

едно јаболко (neuter)

едно јајце (neuter)

едно кафе (neuter)

едно кино (neuter)

едно куче (neuter)

едно маче (neuter)

едно пенкало (neuter)

едно пиво (neuter)

едно јаболко (neuter)

едно училиште (neuter)

Answers to exercise 1b from page 40

два/три велосипеда (masculine)

два/три ѓеврека (masculine)

два/три дена (masculine)

два/три мажа (masculine)

многу велосипеди (masculine)

многу ѓевреци (masculine)

многу денови (masculine)

многу мажи (masculine)

два/три портокала (masculine)
два/три сендвича (masculine)
два/три сока (masculine)
два/три стана (masculine)
два/три ученика- (masculine)
два/три чаја (masculine)
два/три часа-(masculine)

многу портокали (masculine)
многу сендвичи (masculine)
многу сокови (masculine)
многу станови (masculine)
многу ученици- (masculine)
многу чаеви (masculine)
многу часови-(masculine)

две/три/многу

две/три/многу

жени (feminine)
земји (feminine)
кифли (feminine)
Кока Коли (feminine)
коли (feminine)
книги (feminine)
куќи (feminine)
новинарки (feminine)
пици (feminine)
сестри (feminine)
цени (feminine)

деца (neuter)
јаболка (neuter)
јајца (neuter)
кафиња (neuter)
кина (neuter)
кучиња (neuter)
мачиња (neuter)
пенкала (neuter)
пива (neuter)
јаболка (neuter)
училишта (neuter)

WORDS FROM PAGE 40 FROM EXERCISE 2

The bellow mentioned nouns are in alphabetical order.

бурек-burek
вода-water
ѓеврек-gjevrek
житарици-cereals
или-or
јаболко-apple
јајце-egg

јогурт-yoghurt
кафе-coffee
кашкавал-yellow cheese
кифла-roll
не-doesn't
овошје-fruit
портокал-orange
сака-want
салама-salami
сирење-white cheese
сладолед-ice cream
таа-she
хамбургер-hamburger
чај-tea
џем-jam

Answers to exercise 2 page 40

1. Соња и Борис не сакаат вода. Тие сакаат јогурт.
2. Петар не сака кашкавал. Тој сака сирење.
3. Јас и Милка не сакаме хамбургер. Ние сакаме бурек.
4. Јас не сакам кифла. Јас сакам ѓеврек.
5. Дали Вие сакате портокал или јаболко?
6. Дали Весна и Румена сакаат житарки или џем?
7. Дали ти сакаш кафе или чај?

WORDS FROM PAGE 41 FROM EXERCISE 3

The bellow mentioned nouns are in alphabetical order.

благодарам-thank you
во ред-all right

дали-a question word

друго-else

една-one

едно-one

за-to, for

извинете-excuse me (formal)

имате-do you have (formal)

јадење-the literal translation is eating, but if we translate freely it can be to eat

кашкавал-yellow cheese

кока-кола-Coca-Cola

колку-how many

ли-question word

не-not, no

немаме-we don't have

нешто-something

но-but

пиво-beer

пиење-the literal translation is drinking but it can freely be translated as to drink

пица-pizza

повелете-how may I help you (formal)

сакате-do you want (formal)

салама-salami

само-only

со-with

француски сендвич-French sandwich

што-what

Answers to exercise 3 page 41

Стефан: Дали имате француски сендвич?

Стефан: Дали имате пица?

Келнер: Колку пици сакате?

Келнер: Дали сакате нешто за пиење?

Келнер: Нешто друго?

Answers to exercise 4 page 41

Хоризонтално:

сок

житарки

овошје

бурек

јаболко

ѓеврек

сладолед

салама

Вертикално:

вода

The question mark is:

кашкавал

WORDS FROM PAGE 41 FROM EXERCISE 5

The bellow mentioned nouns are in alphabetical order.

вода-water (feminine-женски)

кафе-coffee (neuter-среден)

Кока-кола-Coca-Cola(feminine-женски)

пиво-beer (neuter-среден)

пица-pizza (feminine-женски)

сендвич-sandwich (masculine-машки)

сладолед-ice cream (masculine-машки)

сок-juice (masculine-машки)

чај-tea (masculine-машки)

The bellow mentioned numbers from exercise 5 are in an alphabetical order.

90-деведесет

80-осумдесет

50-педесет

70-седумдесет

150-сто и педесет

300-триста

60-шеесет

SAYING THE WORDS FROM THE ROWS IN EXERCISE 5 ON PAGE 41

Едно кафе е осумдесет денари и два сока се седумдесет денари.

Едно пиво е деведесет денари и две Кока-коли се шеесет денари.

Една пица е триста денари и два чаја се седумдесет денари.

Два сендвича се сто и педесет денари и две пива се деведесет денари.

Еден сладолед е сто и педесет денари и две води се педесет денари.

Една Кока-кола е шеесет денари два сока се седумдесет денари.

SAYING THE SENTENCES FROM EXERCISE 5 ON PAGE 41

Пример: А: Колку чини едно кафе и два сока?

Б: Двеста и дваесет денари.

P.S. пример-example

колку-how much

чини-cost

1. А: Колку чини едно пиво и две Кока-коли?

Б: Двеста и десет денари.

2. А: Колку чини една пица и два чаја?

Б: Четиристотини (четрсто) и четириесет денари.

3. А: Колку чини два сендвича и две пива?
Б: Четиристотини (четрсто) и осумдесет денари.
4. А: Колку чини еден сладолед и две води?
Б: Двеста и педесет денари.
5. А: Колку чини една Кока-кола и два сока?
Б: Двеста денари.

WORDS FROM PAGE 41 FROM EXERCISE 6

The bellow mentioned nouns are in alphabetical order.

Атина-Athens, which is a capital of Greece
Белград-Belgrade, which is a capital of Serbia
Букурешт-Bucharest, which is a capital of Romania
Загреб-Zagreb, which is a capital of Croatia
Истанбул-Istanbul, which is a largest city in Turkey
километри-km
Љубљана-Ljubljana, which is a capital in Slovenia
Сараево-Sarajevo, which is a capital of Bosnia and Herzegovina
Скопје-Skopje, which is a capital of North Macedonia
Софија-Sofia, which is a capital of Bulgaria
Тирана-Tirana, which is a capital of Albania

The bellow mentioned numbers from exercise 6 are in an alphabetical order.

243-двеста четириесет и три
962-деветсто шеесет и два
824-осумсто двесет и четири
784-седумсто осумдесет и четири
705-седумсто и пет
300-триста
435-четрсто триесет и пет

637-шесто триесет и седум

643-шесто четириесет и три

Answers to exercise 6 from page 41

1. -637

2. -243

3. -705

4.- 824

5. -962

6. -643

7. -784

8. -300

9. -435

LESSON 7

WORDS FROM PAGE 42 FROM EXERCISE 1.1

The bellow mentioned nouns are in alphabetical order.

бебето-the baby, бебе is an indefinite singular noun

виолина-violin

гледаат-they watch, the basic verb is гледа which is to watch

е-is

зборува-to speak, to talk

игра-to play

книга-book

компјутер-computer

музика-music

на-on

пишува-to write

плаче-to cry

пораки-messages, порака is an indefinite singular noun

прави-to make

пријателите-the friends, пријател is an indefinite singular noun
свири-to play (but to play on an instrument)
слушаат-they listen, the basic verb is слуша which is to listen
со-with
спијат-they sleep, the basic verb is спие which is to sleep
стан-apartment
телевизија-television
телефон-telephone
чита-to read
шпагети-spaghetti

Answers to exercise 1.1, page 42

2. Стан 25

3. Стан 17

4. Стан 15

5. Стан 26

6. Стан 37

7. Стан 35

8. Стан 27

9. Стан 16

Ask and answer

Б: Филип пишува пораки.

Б: Ема и Огнен гледаат телевизија.

WORDS FROM PAGE 42 FROM EXERCISE 1.2

The bellow mentioned nouns are in alphabetical order.

a-but, oooo

ало-hello

гледа-to watch

дали-a question word, that requires a yes or no answer

децата-the children, дете is an indefinite singular noun and it has a strange plural, деца

добро-good

дома-at home, home

е-is

како-how

не-not, no

па-well

прават-they do, or they are doing, the basic verb is прави

правиш-you do, or you are doing, the basic verb is прави

си-are (you)

спие-sleep

телевизија-television

учи- to study

цимерката-the roommate, цимерка is an indefinite singular noun

што-what

WORDS FROM PAGE 42 FROM EXERCISE 1.3

The bellow mentioned nouns are in alphabetical order.

а-and, but

ама-but

во-in

ги-them

ден-day

децата-the children, дете is an indefinite singular noun and it has a strange plural, деца

добар-good, well

добри-good as a plural adjective

е-is

една-one

езерото-the lake, езеро is an indefinite singular noun

зборува-to speak, to talk

и-and

игра-to play

има-to have

интересна-interesting

ја-her

јас-I

кај мајка ми-at my mom's place

како-how

кафе-coffee

книга-book

компјутер-computer

Крушево-Krushevo, a town in Macedonia

купувам-I buy, the basic verb is купи or to buy

ли-a question word that requires a yes or no answer

многу-a lot, very

на-to, on

не-not, no

овошје-fruits

од-from

Охрид-Ohrid, a town in Macedonia

пазар-market, usually for fruits and vegetables

пијам-I drink, the basic verb is пие or to drink

поздрави-greet

покрај-by

проекти-projects, проект is a singular indefinite noun

работи-to work

се-are (they)

сега-now

се гледаме-see you is a free translation

се јавува-is calling

сите-all

слушаат-they listen, the basic verb is слуша or to listen

слушам-I listen, the basic verb is слуша or to listen

слушам музика-I listen to music
сме-are (we)
сум-ам (I)
таа-she
телефон-telephone
ти-you
тука-here
убаво-beautiful, nice
цел-entire
чао-bye
чита-read

Answers to exercise 1.3, page 42

1. Крушево
2. пазар, овошје
3. Охрид
4. кафе, слуша
5. Охрид
6. чита
7. работи
8. зборува
9. игра

WORDS FROM PAGE 43 FROM EXERCISE 2.1

The bellow mentioned nouns are in alphabetical order.

бучно-loud-бучен is a masculine adjective
весели-cheerful, весел is a masculine adjective
големите-the old, the big, голем is a masculine adjective
деца-children, дете is an indefinite singular noun
добри-good, добар is a masculine adjective
е-is
интересна-interesting, интересен is a masculine adjective
келнерот-the waiter, келнер is an indefinite singular noun
книгата-the book, книга is an indefinite singular noun

колата-the car, кола is an indefinite singular noun
кучето-the dog, куче is an indefinite singular noun
лоши-bad, лош is a masculine adjective
малите-the young, the little, мал is a masculine adjective
мачето-the kitten, маче is an indefinite singular noun
мирно-quiet, мирен is a masculine adjective
млад-young
професорката-the female professor, професорка is an indefinite singular noun
се-are (they)
сокот-the juice, сок is an indefinite singular noun
стара-old, стар is a masculine adjective
студен-cold
студентите-the college or university students, студент is an indefinite singular noun
тажен-sad
топол-warm
убава-beautiful, убав is a masculine adjective
филмот-the movie, филм is an indefinite singular noun
чајот-the tea, чај is an indefinite singular noun

Answers to exercise 2.1, page 43

Слика 3

Слика 6

Слика 1

Слика 10

Слика 9

Слика 11

Слика 2

Слика 8

Слика 12

Слика 4

Слика 7

Слика 3

REVIEWING THE WORDS FROM PAGE 43 FROM EXERCISE 2.2

The bellow mentioned nouns are in alphabetical order.

ден-day

до-next to

знае-to know

луѓе-people, човек is an indefinite singular noun

навечер-in the evening

наутро-in the morning

ноќе-at night

поздрав-greeting

попладне-in the afternoon

прозорецот-the window, прозорец is an indefinite singular noun

се-everything

седи-to seat

се караат-they argue, се кара is to argue

секогаш-always

семејство-family

сите-everybody

соседите-the neighbors, сосед is an indefinite singular noun

цел-entire

Answers to exercise 2.2, page 43

Стан 25, стан 36, стан 27, стан 16.

Answers to exercise 2.3, page 43

1. бучни; 2. мирно; 3. тажна; 4. интересен

Answers to exercise 2.4, page 43

1. Бебето во стан 25.
2. Жената во стан 16.
3. Жената во стан 27.
4. Мајката во стан 36.
5. Младите од стан 25 слушаат музика.
6. Старата жена од стан 16 наутро седи до прозорецот.
7. Младата жена од стан 27, навечер свири на виолина.
8. Децата во стан 36, многу се караат.

Answers to exercise 1a, page 44

2. слуша-и
3. плаче-е
4. чита-з
5. пишува-а
6. прави шпагети-с
7. свири-г
8. седи-ј
9. јаде-д
10. купува-ж
11. спие-б
12. се кара-в

Answers to exercise 16, page 44

2. Тие слушаат вести (news).
3. Бебињата плачат.

4. Тие читаат книга.
5. Таа пишува во тетратка.
6. Тие прават шпагети.
7. Тие свират на гитара.
8. Тие седат.
9. Тие јадат хамбургер(и).
10. Тие купуваат во продавница.
11. Бебињата спијат.
12. Тој и таа се караат.

REVIEWING (ADDING) SOME NEW WORDS FROM PAGE 44 FROM EXERCISE 2

The bellow mentioned nouns are in alphabetical order.

викенд-weekend

дома-at home

еве-here

знае-to know

каде-where

овде-here

се јавува-is calling

таму-there, over there

Answers to exercise 2, page 44

Тања-правам, гледа, правите

Сирма-пиеме, играат

Тања-знаеш

Сирма-знам, има, пишува

WORDS FROM PAGE 44 FROM EXERCISE 3

The bellow mentioned nouns are in alphabetical order.

весел-cheerful
гладен-hungry
голем-big
добар-good
лош-bad
мал-small
мирен-quiet, peaceful
млад-young
немирен-undisciplined, vivacious
неубав-not beautiful
нов-new
сит-full in terms of food
стар-old
студен-cold
тмурен-grumpy
топол-warm
убав-beautiful

Answers to exercise 3, page 44

1. лош
2. тмурен
3. немирен
4. топол
5. мал
6. сит
7. стар

8. убав

ADJECTIVES FROM PAGE 45 FROM EXERCISE 4

The bellow mentioned nouns are in alphabetical order.

весел, весела, весело, весели-cheerful

гладен, гладна, гладно, гладни-hungry

добар, добра, добро, добри-good

интересен, интересна, интересно, интересни-interesting

мирен, мирна, мирно, мирни-quiet, peaceful

нов, нова, ново, нови-new

студен, студена, студено, студени-cold

тажен, тажна, тажно, тажни-sad

уморен, уморна, уморно, уморни-tired

Answers to exercise 4, page 45

1. добра, добро

2. весела, весели

3. тажно, тажна

4. нова, ново

5. мирно, мирни

6. интересна, интересни

7. студено, студени

8. гладни, гладно

9. уморни, уморна

Answers to exercise 5, page 45

1. тажни

2. топол

3. лоши
4. студено
5. весела
6. интересен
- 7.стара
8. бучно

Answers to exercise 6, page 45

1. какви
2. каков
3. какво
4. какви
5. каква
6. каков

WORDS FROM PAGE 45 FROM EXERCISE 7

The bellow mentioned nouns are in alphabetical order.

ден-day

зборува-to talk, to speak

излегува-to go out

кафе-coffee

кога-when

навечер-in the evening

наутро-in the morning

ноќе-at night

оди-to go

пазар-market, which is usually for fruits and veggies

пие-to drink

пишува-to write

појадува-to eat breakfast
попладне-in the afternoon
порака-message
пријател-friend
работа-work as a noun
секогаш-always
секој-every
секој ден-every day
со-with
спие-to sleep
телефон-telephone, and in the free translation it could also mean a mobile phone
цел-entire
цел ден-entire day

WORDS FROM PAGE 45 FROM EXERCISE 8

The bellow mentioned nouns are in alphabetical order.

ден-day
економија-economics
житарки-cereals
излегува-to go out
информатика-informatics
Италија-Italy
навечер-at night
наутро-in the morning
овошје-fruit
од-from
поздрав-greeting
пријател-friend
сега-now
стан-apartment
студира-to study
уморен-tired

универзитет-university
храна-food
цел-entire, whole
цимер-male roommate
цимерка-female roommate

Answers to exercise 8, page 45

1. живеам
2. еден
3. уморна
4. студира
5. добра
6. пие
7. добри
8. јадеме
9. правиш
10. е

LESSON 8

WORDS FROM PAGE 46 FROM EXERCISE 1.1

The bellow mentioned nouns are in alphabetical order.

банка-bank
благодарам-thank you (formal way)
е-is
извинете-excuse me (formal way)
каде-where
меѓу-between
по-down (free translation)
пошта-post office

право-straight
таму-over there, there
улица-street
хотел-hotel

WORDS FROM PAGE 46 FROM EXERCISE 1.2

The bellow mentioned nouns are in alphabetical order.

аптека-pharmacy
банка-bank
бутик-boutique
десно-right
до-next to
кино-movie theater
книжарница-bookstore
лево-left
меѓу-between
минимаркет-small shop usually for food
од-from
пошта-post office
право-straight
ресторан-restaurant
спроти-across
таму-over there, there
театар-theater
тука-here, over here
хотел-hotel

Answers to exercise 1.2, page 46

1. Г
2. Б
3. А
4. В

WORDS FROM PAGE 46 FROM EXERCISE 1.3

The bellow mentioned nouns are in alphabetical order.

аптека-pharmacy

блиску-close

бутик-boutique

веднаш-right away, immediately

Ве молам-please (formal way)

Ви благодарам or благодарам-thank you (formal way)

во близина-near-by (free translation)

да-yes

десно-right

e-is

и-and

извинете-excuse me (formal way)

има-there is, there are

каде-where

книжарница-bookstore

лева-left

ли-question word like дали, just it is a shorten version

меѓу-between

минимаркет-small shop usually for food

многу-very much, a lot

молам-you are welcome

од-from

пријатно-good bye (formal way)

спроти-across

страна-side

таму-over there, there

театар-theater

Дијалог 3: меѓу, спроти, спроти

Дијалог 4: блиску, левата, левата

WORDS FROM PAGE 46 FROM EXERCISE 1.5

The bellow mentioned nouns are in alphabetical order.

авион-airplane

во-at when it comes to time (free translation)

дваесет и триесет-20:30, which is 8:30 p.m.

две-two when describing feminine nouns

двеста и педесет-250

денари-denars and денар is the singular noun

добар-good

е-is

жалам-I am sorry, жали is the base verb

за-for

имате-you all have or you have but addressing one person and said in a formal way

каква-what kind of

како-how

карти-tickets, карта is the singular noun

кино-movie theater

колку-how much

ли-question word like дали, just it is a shorten version

нема-there is no, there are no

овие-these

писма-letters, писмо is the singular noun

пица-pizza

повеќе-any more, any longer

пошта-post office

ресторан-restaurant

САД-U.S.A.

сакате-you all want or you want but addressing one person and said in a formal way
се-are
сендвич-sandwich
слободен-free
со-with
соба-room
супер-great
тоа-it
филм-movie
хотел-hotel
час-o'clock
чини-to cost

Answers to exercise 1.5, page 46

1. пошта
2. хотел
3. кино
4. ресторан

WORDS FROM PAGE 47 FROM EXERCISE 2.1

The bellow mentioned nouns are in alphabetical order.

брза храна-fast food
бутик-shop for clothes
втор-second
детски центар-kid's center
деца-children, дете is a singular noun
жена-wife, woman
забава-entertainment
има-there is, there are, has
кат-floor
кино-movie theatre
книга-book
книжарница-bookstore
козметика-cosmetics

колач-cookie
компјутер-computer
крема-hand lotion
маж-man, husband
маица-T-shirt
многу-very
модерен-trendy
молив-pencil
на-on
облека-clothes
парфем-perfume
патики-tennis shoes
пенкало-pen
пица-pizza
популарен-popular
прв-first
приземје-ground floor
продавница-shop
сапун-soap
сендвич-sandwich
таму-over there, there
телевизор-TV
телефон-telephone, and in the free translation it could also mean a mobile phone
тетратка-notebook
техника-home appliances
торта-cake
трговски центар-shopping mall
улица-street
фармерки-jeans
фитнес центар-fitness center
фустан-dress
чевли-shoes
шампон-shampoo

чевли-shoes

патики-tennis shoes

маица-T shirt, фармерки-jeans

сапун-soap

парфем-perfume

крем-hand lotion

фустан-dress

торта-cake

колачи-cakes

детски центар-kid's center

WORDS FROM PAGE 47 FROM EXERCISE 2.2

The bellow mentioned nouns are in alphabetical order.

бебиња-babies, бебе is the singular noun

втор-second

двеста и пеесет-250

денари-denars, денар is the singular noun

дијалог-dialogue

до-next to

е-is

за-for

јадење-food

каде-where

како се вика-what is it's name

кат-floor

кафе-coffee

книжарница-bookstore
козметика-cosmetics
колачи-cookies, колаче is the singular noun
колку-how much
крем за бебиња-hand lotion for babies
на-on
осум и пол-8:30
пиење-drink
право-straight
продавница-shop
разговор-conversation
сака-to want
сапун-soap
таму-over there, there
торти-cakes, торта is the singular noun
час-time, o'clock
чини-costs
шампон-shampoo
што-what

Answers to exercise 2.2, page 47

1. Разговорот е во продавница за козметика.
2. Кремот за бебиња чини двеста и пеесет денари.
3. Шампонот за бебиња е таму право до сапунот.
4. На вториот кат до брзата храна.
5. Книжарницата се вика Тина.
6. Осум и пол.
7. Торта и колаче.
8. Кафе.

WORDS FROM PAGE 47 FROM EXERCISE 2.3

The bellow mentioned nouns are in alphabetical order.

време-time

дома-at home

други работи-other stuff

евтин-cheap

за-for

зеленчук-vegetables

има-there is, there are, to have

јайца-eggs, јайце is the singular noun

козметика-cosmetics

луѓе-people, човек is the singular noun

маж-husband

многу-many, a lot of

нема-don't have

но-but

облека-clothes

овошје-fruits

оди-to go

пазар-market, which is usually for fruits and veggies

свеж-fresh

секогаш-always

скап-expensive

таму-there, over there

техника-small home appliances

храна-food

Answers to exercise 2.3, page 47

1. интересни

2. свежи

3. ефтина

4. скапа

WORDS FROM PAGE 47 FROM EXERCISE 2.4

The bellow mentioned nouns are in alphabetical order.

денар-denar

домат-tomato

зелка-cabbage

какви-what kind of for plural, or it can be translated as how but in order to ask for a description

колку-how many, how much

компир-potato

купува-to buy

морков-carrot

педесет-fifty

петнаесет-fifteen

пиперка-pepper

скап-expensive

триесет-thirty

чини-to cost

што-what

Answers to exercise 2.4, page 47

Благоја гледа домати, зелка, пиперки и моркови.

1. б-педесет

2. г-пиперките

3. едно кило

4. две пиперки

5. не се свежи

WORDS FROM PAGE 48 FROM EXERCISE 1

The bellow mentioned nouns are in alphabetical order.

банка-bank
бутик-boutique
гледа-to watch
за-for
зеленчук-vegetables
и-and
јаде-to eat
кино-movie theater
книги-books, книга is a singular noun
книжарница-bookstore
купува-to buy
облека-clothes
овошје-fruit
оди-to go
пазар-open market, usually for fruits and vegetables
пари-money
ресторан-restaurant
таму-there, over there
филм-movie

Answers to exercise 1, page 48

1. книжарница
2. пазар
3. бутик
4. банка
5. ресторан
6. кино

WORDS FROM PAGE 48 FROM EXERCISE 2

The bellow mentioned nouns are in alphabetical order.

a-but, and

десно-right
до-next to
е-is
и-and
лево-left
меѓу-between
од-from
седи-to seat
спроти-across

Answers to exercise 2, page 48

1. Милка, Стефан
2. Горан, Ана, Ивана
3. Ивана, Ана
4. Тања, Стефан
5. Зоран, Ивана, Горан

WORDS FROM PAGE 48 FROM EXERCISE 3

The bellow mentioned nouns are in alphabetical order.

аптека-pharmacy
банка-bank
Ве молам-please (formal way)
во близина-near by
е-is
извинете-excuse me (formal way)
има-there is, there are
каде-where
лево-left
ли-question word like дали but shortened version
пошта-post office
ресторан-restaurant
спроти-across

супермаркет-supermarket
тука-here, right here

Answers to exercise 3, page 48

1. Б: Тука лево, спроти поштата.
2. Б: Таму, право, меѓу супермаркетот и ресторанот.
3. Б: Таму, лево до аптеката.
4. Б: Тука десно, спроти банката.
5. Б: Таму, десно до поштата.

WORDS FROM PAGE 48 FROM EXERCISE 4

The bellow mentioned nouns are in alphabetical order.

аптека-pharmacy

вино-wine

зелка-cabbage

капа-hat, cap

кафе-coffee

книжарница-bookstore

колач-cookie

компир-potatoe

компјутер-computer

маица-T-shirt

молив-pencil

морков-carrot

пазар-market, which is usually for fruits and veggies

патики-tennis shoes

пенкало-pen

пиво-beer

ранец-backpack

сок-juice

супер-supermarket

театар-theatre

тетратка-notebook
торта-cake
фармерки-jeans
фустан-dress
чај-tea

Answers to exercise 4, page 48

облека	храна	за училиште	места во градот	за пиење
патиките	морковите	компјутерот	супермаркетот	пивото
фустанот	колачите	моливот	книжарницата	чајот
маиците	компирите	пенкалото	театарот	кафето
капата	зелката	тетратката	пазарот	виното
фармерките	тортата	ранецот	аптеката	сокот

Answers to exercise 6, page 49

3-ти, трет/трети, трета, трето, трети

4-ти, четврти, четврта, четврто, четврти

5-ти, петти, петта, петто, петти

6-ти, шести, шеста, шесто, шести

7-ми, седми, седма, седмо, седми

8-ми, осми, осма, осмо, осми

9-ти, деветти, деветта, деветто, деветти

10-ти, десетти, десетта, десетто, десетти

11-ти, единаесетти, единаесетта, единаесетто, единаесетти

Answers to exercise 7, page 49

The ordinal numbers are done in accordance with a typical Macedonian calendar.

1. прв
2. петти
3. трети
4. седми
5. четврти
6. втор
7. шести
8. осма

Answers to exercise 8, page 49

1. овие
2. овој
3. овој
4. оваа
5. овие
6. овие
7. ова
8. оваа

Answers to exercise 9, page 49

Дијалог 1

1. Повелете.
2. Имате ли торта со овошје?
3. Се извинувам, имаме само торта со чоколада. Сакате?
4. Не, благодарам. Тогаш еден сладолед.
5. Добро, а сакате ли нешто за пиење?
6. Една вода, ве молам.
7. Во ред. Уште нешто?
8. Не, тоа е се.

Дијалог 2

1. Добар ден! Колку се јаболката?
2. 30 денари. Сакате?
3. Може две кила. Сакам и банани, ама овие не се свежи.
4. Имаме и свежи. Еве! Ама ти се 80 ден.
5. А, тие се добри. Дајте ми едно кило.
6. Повелете. Уште нешто?
7. Не, фала. Колку е тоа се?
8. Тоа е сто и четириесет денари.
9. Повелете. Пријатно!

